

Сите безбедносни структури се на "штрек", а нема резултати од потерата против Рамадан Шити и Лириим Јакупи. Сите информации се сведуваат на тоа дека станале "духови", кои се појавуваат во Танушевци, во Прешево или во Бујановац.

Бегството на Џејми Шеј отвори многу прашања, кои сè уште се под лупа на органите на редот. Зошто затворската Управа решила да го пушти на погребот на мајка му, кога за време на тој период се случи и бегството на седуммина затвореници од "Дубрава".

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СЕЛОТО ТАНУШЕВЦИ ОДАМНА ГИ БРКА МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ, А ЗА КРИМИНОГЕНИТЕ СТРУКТУРИ ТОА ПРЕТСТАВУВА ЛЕГЛО ЗА НИВНИТЕ АКТИВНОСТИ, БИДЕЈЌИ ГЕОГРАФСКАТА ПОЛОЖБА Е ИДЕАЛНА ЗА ТАКВИ ЗАДАЧИ

Приказната од 1999 и од 2001 година, кога затвореници и криминалци се користат за постигнување одредени политички цели, се повторува. Имено, одисејата на седуммината побегнати затвореници од косовскиот затвор "Дубрава", при што секој од нив е поопасен од другиот, продолжува да ја заинтригира јавноста, бидејќи спектакуларното бегство е предизвикано од политички, односно од геостратешки интереси на Албанците во регионот, но и на моќниците од "белосветската политика", кои со помош на старата формула и екипа се обидуваат да профитираат.

Поради ова, сите безбедносни структури се на "штрек", а нема резултати од потерата против Рамадан Шити и Лириим Јакупи. Сите информации се сведуваат на тоа дека станале "духови", кои се појавуваат во Танушевци, во Прешево или во Бујановац. Дали тоа значи дека на помош треба да повикаме "оци и попови", кои со "кандилца и молитва" ќе ги истераат духовите или, пак, спасот е во координацијата на безбедносниите структури на Македонија и на Србија, бидејќи се докажа дека делови од косовската полиција го организираа нивното "слободарско коло".

### ПЛЕЈАДА НА ТЕРОРИСТИЧКИ ДЕЛА

Зголеменото ниво на борбена готовност на српската полиција, која патролира во невралгичната Пршевска долина претставува прва сериозна мерка за намалување на политичките тензии во регионот.

Меѓутоа, ваквиот настан можеше да се предвиди, бидејќи нерешениот ста-

# ВОЕН СТРИПТ НА БЕЛОСВЕТ

тус на Косово сè повеќе ги нервира албанските политичари во Приштина. Затоа се премина на стариот испробан рецепт, кој долги години се спроведува на Балканот. Но, постои голема опасност криминалците, кои до сега претставуваа маша во рацете на белосветските трговци, да прераснат во моќни локални лидери и на тој начин да ја одредуваат судбината на илјадници граѓани во регионот. Притоа, не само што расте нивната криминална и политичка моќ, туку се зголемува и нивното банкарско konto, кое им дава гаранција дека нема повторно да завршат зад решетки.

Поради овие причини, овој неизвесен политички натпревар станува темпирана бомба, која прераснува во скапа "терористичка играчка", бидејќи ако Рамадан Шити и Лириим Јакупи досега претставуваа "барбики на светската геостратешка политика", утре можеби ќе станат приврзок на Ал каида, која сепак негува блиски врски со овие криминалци и докажани терористи. Ваквите индиции се можни, бидејќи гласините за појавувањето на Лириим Јакупи - Нацист дека се крие во неговиот роден град Бујановац, на југот од Србија, ги разбуди српските безбедносни служби, кои деноноќно стражарат во Пршев-

ската долина. Втора силна причина за неговото можно криење во овој српски град е тоа што во текот на воените судири на југот од Србија тој беше еден од најблиските соработници на поранешниот командант на главниот штаб на т.н. Ослободителна војска на Прешево, Медвеѓе и Бујановац, Шефкет Муслиу.

Богатата криминално-терористичка биографија на Лириим Јакупи, Рамадан Шити, Буриим Баша, Амир Сопа, Астрит Шабани и Џавид Морина, осудениците кои побегнаа од косовскиот затвор "Дубрава", претставува виза за нова криза во регионот, кој во исчекување на решавање на статусот на Косово, врие и во секој момент може да пукне.

Инаку, овие опасни криминалци одамна им се познати и на македонските безбедносни и полициски структури. Пред извесно време тие престојуваша во Македонија и "барабар" со останатите криминогени структури правеа кариера во нашата земја. Рамадан Шити и Лириим Јакупи се осудени за изведување на дела од тероризам во Македонија. Во 2004 година Јакупи рани тројца македонски полицајци, додека Шити уби скопски таксист и е осуден за напад на полициската станица Бит-пазар во Скопје. На двајцата им е судено во отсуство.

## КООРДИНИРАНИ АКЦИИ

Во координација со косовските "мешетари" трудољубиво работи и командант Хоџа, експратеник и поранешен припадник на ОНА, кој сега повторно си игра со нервите на политичарите и на граѓаните.

По неуспешната зимска авантура на полицијата за негово приведување и затворање, тој повторно ја повикува државата на двојбој, бидејќи како ага и паша сега ќе организира референдум за отцепување на Танушевци од Република Македонија. Но, заборава дека ова село одамна е надвор од контрола на македонската гранична полиција, така што т.н. акт за самопрогласување независност не претставува новина или политички атак врз РМ, кој може да прерасне во војна. Тој самиот себе се негира, односно се доведува во неприродна опасна ситуација, во која ниту еден актуелен политички фактор јавно не сака да ризикува и да го поткрепува

реализацијата на гореспомнатото дело против територијалниот интегритет на РМ. Може ли Хоџа да претставува вест или инфомација за средствата за информирање, кога тој повикува на тероризам или неговото дело, кое се повторува и не е некоја сериозна провокација, бидејќи атакот спласнува со медиумската просторна застапеност.

На пример, пред неколку месеци, неколку новинари се обидоа да му дадат на значење, но сепак неговата авантура згасна за седум дена, бидејќи безбедносните структури во Македонија ги предупредија дотичните пискарала да не долеаат масло на огнот, односно не успеа формулата од јануари 2001 година. Според ова, само две прашања се актуелни, дали Хоџа има моќни приврзаници во Македонија или, пак, Танушевци е параван за Косово, па затоа бара да се одвои од земјава. Ако се одговорат прашањата, тогаш ќе се дојде до констатација дека настаните се организираат или се координираат со цел да се држи тензијата за статусот на Косово.

Џемаил Исени е осуден на седум години затвор, во неговото досие стои дека тој ги поставил бомбите на пругата Скопје-Белград кај Ваксинце и оние во центарот на Куманово. Со него беа осудени и Чакала и Бељули.

Во 2004 година тој беше екстрадиран од Косово во Македонија, а подоцна беше осуден. Со Рамадан Шити и Лириим Јакупи-Нацист, тој е третиот осуден за тероризам кој е во бегство.

како влакно од коса, но не сакав на тој начин да излезам".

Бегството на Џејми Шеј отвори многу прашања, кои сè уште се под лупа на органите на редот. Зошто затворската Управа решила да го пушти на погребот на мајка му, кога во тој период се случи и бегството на седуммина затвореници од "Дубрава".

"Не ставаме ништо во контекст, во затворот во 'Дубрава' или некаде на друго место, ние работиме индивидуално

# ИЗ НА "БАРБИКИТЕ СКАТА ГАРНИТУРА"



неговото дело, иако во моментот го туркаат да предизвика безбедносна криза во земјава. Сепак, од овој настан може и нешто друго да се забележи, повторно индикативно се појавува поврзаноста меѓу Џезаир Шакири - Хоџа и одредени македонски новинари, кои како негови платеници го форсираат во медиумите, така што предизвикуваат сомневање за инволвираност во делото, односно во

Од друга страна, новата медиумска звезда Џемаил Исени, наречен Џејми Шеј, ја провоцира македонската јавност, убедувајќи ја дека тој е "невина девојка". Имено, тој од Прешево бара македонските власти да го затворат неговиот предмет, но не и него, иако сериозно ги нарушил затворските принципи.

"Зошто да се предадам, јас не сум направил ништо, никаква грешка немам, зошто да одам, немам проблем, но не сакам да ми дојдат дома, зошто да се предадам. Нека ги земат документите, нека видат дека лежам без ништо", изјави Џемаил Исени.

Тврди дека со него не се Лириим Јакупи и Рамадан Шити, осуденици кои побегнаа од косовскиот затвор "Дубрава".

"Овие групи кои побегнале немаат врска со некое организирање или да излезат на територијата на Република Македонија, не верувам. Овие луѓе побегнале од таму и сега можеби се наоѓаат некаде во Косово", истакнува Исени додавајќи дека има многу јаки пријатели на Косово и во Македонија.

"Ако ме уапсат, тогаш ќе има проблем, јас не сум виновен, имам многу јаки пријатели и од Идризово ќе ме извадат, имаат начин, но јас не сакав, јас сум им кажал дека не сакам на тој начин да излезам, од 'Идризово' ќе ме извадат

по наша програма, по наши проценки, по наши сознанија за потребите. Од страна на стручниот колегиум е утврдено дека треба да се однесе", изјави директорот на затворот "Идризово", Ацо Донеv.

Исто така, останува дискутабилно прашањето дали затворските чувари од "Идризово" го пуштиле Шеј. Според директорот на "Идризово" чуварите се суспендирани.

"Треба тие да потврдат дека цело време, за време на настанот, на погребната церемонија биле во непосредна близина на осудениот, тоа го проверуваме", истакна Донеv.

Македонската полиција ја утврдува веродостојноста на сите информации, особено на тоа зошто затворските чувари веднаш не ја известиле полицијата за бегството, туку тоа го сториле дури утредента.

"Оваа разлика во времето ќе биде предмет на дополнителна истрага", изјави министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкулоска.

Исени, заедно со Јакупи и Шити, своевремено беше еден од најбараните за тероризам во Македонија. Пред три години им се предаде на силите на КФОР. Веднаш потоа беше екстрадиран и осуден во Македонија.